

ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОДАЦИИ

1. Општи податоци за здружението на граѓани/фондацијата

1.1. Име на здружението на граѓани/фондацијата

Слободен софтвер Македонија – 2с.mk

(целото име на здружението на граѓани/ фондацијата на македонски јазик и вообичаениот акроним)

1.2. Адреса на седиште

ул. „Злате Михајловски“ бр. 26

П. Фах - нема, Општина Ѓорче Петров, П. број 1060

Тел. нема Факс - нема, е-пошта info@slobodensoftver.org.mk

Web страница <http://slobodensoftver.org.mk>

1.3. Општи податоци:

1.3.1. Број на регистрација 1436

1.3.2. Матичен број на здружението на
Граѓани/ фондацијата

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|

1.3.3. Единствен даночен број (ЕДБ)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1.3.4. Број на жиро сметка

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1.3.5. Банка депонент НЛБ Тугунска банка АД – Скопје

1.3.6. Колку години активно делувате? Пет години

1.4. Лице за контакт:

Новица Наков Претседател нема 075450887
(име и презиме) (функција) (службен тел.) (приватен тел.)

info@slobodensoftver.org.mk
(е – пошта)

2. Индекс на граѓански организации

2.1. Општа цел на здружението на граѓани/фондацијата

Слободен софтвер Македонија е непрофитна организација која се занимава со слободен софтвер и слободна култура во Р. Македонија. Слободен софтвер Македонија е посветена на промовирање на слободен софтвер и создавање на свест како за економскиот така и за социое-тичкиот контекст на слободниот софтвер, особено за земјите во развој, како што е и Република Македонија. Слободен софтвер Македонија исто така неуморно работи на промовирање на слободна култура во услови кога општествениот и технолошкиот напредок овозможува сè

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

поголем дел од човештвото да пристапува, создава, променува, објавува и дистрибуира различни видови на дела во дигитална форма.

2.2. Организациона структура:

2.2.1. Собрание (број на членови): десет

учество на: а) жени 0 % б) етнички заедници 0 %

2.2.2. Управен орган (доколку постои)

Учество на: а) жени 0 % б) етнички заедници 0 %

2.2.3. Извршна канцеларија (број вработени): нема вработени

учество на: а) жени 0 % б) етнички заедници 0 %

2.3. Сектори на делување (наведете еден приоритетен сектор)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> граѓанско општество и демократизација | <input type="checkbox"/> информации |
| <input type="checkbox"/> човекови права | <input type="checkbox"/> образование |
| <input type="checkbox"/> културни различности и дијалог | <input type="checkbox"/> екологија |
| <input type="checkbox"/> здравство | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> социјално-хуманитарна работа | |

2.4. Целни групи (наведете една приоритетна целна група)

- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> општа целна група | <input type="checkbox"/> жени | <input type="checkbox"/> стари лица | <input type="checkbox"/> хендикепирани |
| <input type="checkbox"/> младина и студенти | <input type="checkbox"/> деца | <input type="checkbox"/> селани | <input type="checkbox"/> претприемачи |
| <input type="checkbox"/> експерти од одред. област | <input type="checkbox"/> бегалци | <input type="checkbox"/> невработени | <input type="checkbox"/> националности |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ | | |

2.5. Ниво на делување:

- регионално (наведи регион _____)
- национално
- _____

3. Ресурси

3.1. Дали имате обезбеден канцелариски простор ? *

- Да: сопствен даден на користење изнајмен не е потребен за изведба на проектот_
- Не:

3.2. Наведете со каква техничка опрема располагате*

Проектор BenQ mp620c

Сервер Pentium 4 Cel 1.7 Ghz, 256 MB RAM, 10 GB HDD, Lan 10/100 Mbit

3.3. Човечки ресурси: *

3.1.1. Број на активни волонтери

30

3.1.2. Број на хонорарно ангажирани лица (на проект)

0

3.4. Годишен буџет:

За последната календарска година _____ 0,00 _____ МКД

3.5. Наведете ги донаторите од кои сте имале финансиска поддршка во изминатите 3 (три) години (име на донаторот и тип на финансиска поддршка).

Слободен софтвер Македонија немала донатори во изминативе три години.

3.6. Наведете дали, кога и од кој орган на државната управа сте добиле финансиска поддршка во изминатите години.

Слободен софтвер македонија не добила финансиска поддршка од орган на државната управа во изминатите години.

4. Мрежно работење и соработка

4.1. Мрежно работење

4.1.1 Во кои мрежи (домашни и меѓународни) членува вашето здружение на граѓани/фондација *

ОДФ Алијанса _____ член _____
(име на мрежата) (тип на членство)
Европска фондација за слободен софтвер _____ член _____
(име на мрежата) (тип на членство)

4.2. Соработка со други организации

4.2.1. Наведете ги проектите кои сте ги реализирале во соработка со други граѓански организации (домашни и меѓународни), во последните 3 (три) години. *

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Име на проект | Пилот проект за OLPC (лаптоп за секое дете) во основни училишта во Македонија |
| | Партнери во проектот | UNDP Македонија |

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

| | |
|------------------------|---|
| Период на спроведување | Декември 2007 |
| Целна група | Наставниот кадар и учениците опфатени со пилот проектот |
| Опис на активността | Надградба и тестирање на XO Лаптопи, обука на професори |
| Постигнат резултат | Асистенција и надоградување на знаењата на наставниот кадар за употреба на XO лаптопите во работата. Доведување на XO лаптопите во подобра работна состојба преку надоградба и тестирање на софтверот со што се зголеми функционалноста (од тест состојба во работна состојба) на уредите во замислената програма за настава. |
| Буџет | 60.000 мкд |
| 2 | Име на проект Слободен софтвер за локалната самоуправа |
| Партнери во проектот | UNDP Македонија |
| Период на спроведување | Август 2006 – Октомври 2007 |
| Целна група | Единици на локална самоуправа во Македонија |
| Опис на активността | Советодавна улога. Членови на одборот за водење на проектот, Предавање на завршна конференција. |
| Постигнат резултат | Имплементација на слободен софтверски пакет за интернет презентација во работата на локалната самоуправа. |
| Буџет | 0 мкд |
| 3 | Име на проект Ден на слободен софтвер 2007 |
| Партнери во проектот | ИНет АД – Скопје |
| Период на спроведување | Септември 2007 |
| Целна група | Широката македонска јавност |
| Опис на активността | Организирање на денот на слободниот софтвер; презентација и помош за корисници на слободен софтвер; медиумска активност за промоција |
| Постигнат резултат | Промовирање на слободен софтвер; дистрибуција на софтверот; подигање на знаењето на јавноста за слободниот софтвер. |
| Буџет | 0,00 |

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

| | | |
|---|------------------------|--|
| 4 | Име на проект | Сподели знаење |
| | Партнери во проектот | Факултет за Електронска и Информатичка Технологија |
| | Период на спроведување | нема – овој проект има постојан карактер во програмата за работа на организацијата (проектот е почнат во 2006) |
| | Целна група | Студенти и други компјутерски ентузијаста |
| | Опис на активността | Работилници за размена и усовршување на знаењата за развој и примена на слободен софтвер и нови технологии во различни сфери на интерес: истражувања и развој на нови технологии; бизнис секторот и претприемништвото; размена на информации и комуникација. |
| | Постигнат резултат | Преку размената на знаење се подигнува нивото на стручна подготвеност за новите технологии и слободниот софтвер. Овие знаења им овозможуваат на студентите подобра конкурентност на пазарот на труд. |
| | Буџет | 0,00 |
| 5 | Име на проект | Сподели кино |
| | Партнери во проектот | Културен Центар „Точка“ |
| | Период на спроведување | нема – овој проект има постојан карактер во програмата за работа на организацијата (проектот е почнат во 2007) |
| | Целна група | општа јавност |
| | Опис на активността | Проекција на предавања, документарни и играни филмови со теми поврзани со: размена на знаење; слободна култура (култура на споделување); нови технологии; слободен софтвер. |
| | Постигнат резултат | Поттикнување дебата околу крстосницата помеѓу технологијата, општеството, културата и политиката во современото општество исполнето со користење на нови технологии. Подигање на свеста за значењето и ефектите кои ги имаат новите технологии врз размената на знаењето, културната размена и споделувањето на творештвото како и пристапот до новите технологии и дигиталниот јаз. |
| | Буџет | 0,00 |
| 6 | Име на проект | Работилница за употреба на слободен софтвер во владата и образованието во Македонија (http://slobodensoftver.org.mk/workshop/) |
| | Партнери во проектот | UNDP Албанија |
| | Период на спроведување | Октомври 2006 |

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

| | |
|------------------------|--|
| Целна група | Претставници од владата и образованието од Р. Албанија |
| Опис на активност | Организирање на работилница, предавања и посета на релевантни институции во Македонија |
| Постигнат резултат | Пренесување на искуствата за употребата на слободниот софтвер во државните институции на Република Македонија што резултира со успешна имплементација на слободниот софтвер во Република Албанија. |
| Буџет | 49528 мкд |
| 7 | Име на проект |
| | Преведувачки маратон |
| Партнери во проектот | Фондација Метаморфозис |
| Период на спроведување | 15-17 септември 2005 |
| Целна група | компјутерски корисници со помало познавање на англискиот јазик; државни служби |
| Опис на активност | Преведување и локализација на македонски јазик на корисничкиот интерфејс на канцеларискиот пакет Open-Office.org |
| Постигнат резултат | Зголемена употребна вредност на овој софтверски пакет за канцелариска работа за целните групи: државните институции кои имаат законска обврска да користат софтвер на македонски јазик; група на корисници кои поради помало познавање на англискиот јазик имаат проблеми со користење на компјутер. |
| Буџет | 0,00 |

Набројувањето и описот на проектите треба да се содржани во овој дел од пријавата, а не како посебен документ.

При набројување на проектите, ве молиме да искористите онолку простор колку што ви е потребно.

1. Учество на работилници за препораки за ИКТ стандарди за државната управа во јули 2007 г. Организирани од Сорос.
2. Учество во работна група за граѓански столб за изготвување на Националната стратегија за информатичко општество во 2005 год во организација на Метаморфозис.

4.3. Соработка со органи на државната управа

4.3.1. Наведете ги проектите кои сте ги реализирале во соработка со органите на државната управа во последните 3 (три) години.

За секој проект подгответе извадок кој треба да содржи:

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

| | |
|------------------------|--|
| Име на проект | Насоки за имплементација на слободен софтвер за Владата на Република Македонија |
| Партнери во проектот | Комисија за информатичка технологија |
| Период на спроведување | нема |
| Целна група | Владата на Република Македонија |
| Опис на активността | Изготвување на препораки за имплементација на слободен софтвер во институциите на Владата. |
| Постигнат резултат | Инкорпорирање на овие препораки во предлози на ИКТ до Владата |
| Буџет | 0 |

5. Транспарентност и отчетност

5.1. Дали имате публикуван годишен извештај за вашите активности? *

- Да за : 2005 2006 2007
 Не

5.2. Дали вршите надворешна ревизија на вашето финансиско работење од страна на овластена ревизорска куќа?

- Да за :
- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2005 | <input type="checkbox"/> Целосна | <input type="checkbox"/> По програми | <input type="checkbox"/> По проекти |
| <input type="checkbox"/> 2006 | <input type="checkbox"/> Целосна | <input type="checkbox"/> По програми | <input type="checkbox"/> По проекти |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Целосна | <input type="checkbox"/> По програми | <input type="checkbox"/> По проекти |
- Не

6. Односи со јавност *

6.1. Наведете и приложете билтени, книги, прирачници и слични публикации кои ги издава вашата организација (не вклучувајќи лифлети, брошури, плакати, рекламен материјал итн.) *

6.2. Наведете ги печатените и електронските медиуми кои објавиле информации за вашите активности за изминатите 3 (три) години. *

Каде и кога се објавени информациите? *

Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат

„Шпиц“ од 15.09.2007 и „Дневник“ и „Вечер“ од 14.09.2007 за Денот на слободниот софтвер одбележан на 15 септември 2007 г.

Телевизија „МТМ“ во својата емисија „Урбани вести“ за Денот на слободниот софтвер. Прилогот е достапен на <http://www.youtube.com/watch?v=6wMI7AEpDxM>.

Неделник „Глобус“ од 24.07.2007 г. – Статија за „Сподели кино“ и слободна култура.

„Шпиц“ од 24.04.2007 – статија за слободен софтвер.

„Бизнис“ од 17.04.2006 за Инсталациониот фестивал за ГНУ/Линукс одржан во април 2006 г.

Прилог на утринската програма на МТВ за презентација и тестирање на ClassmatePC прикажан на 15.06.2007 г.

_____, _____.200__.

Новица Наков, претседател

Име, презиме и функција на овластено лице

Потпис

М.П.

Деловоднички број и Датум